

20162194811

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (\*)**

#### Член 1

Со ова решение се пропишува задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија.

#### Член 2

Ова решение се применува на пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, освен на:

- а) производи, кои се добиени и/или преработени пред 11 март 2011 година;
- б) лични пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои се опфатени согласно член 6 од Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели (\*1) и
- в) лични пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни, освен храна за исхрана на луѓе од животинско потекло кои не се комерцијални, а се наменети за лична употреба.

#### Член 3

Во смисла на ова решение „Пратка со храна за исхрана на луѓе и исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија“ е количина на секоја храна од иста класа и опис, превозени со исто превозно средство, пропратени со соодветна документација, како и со изјава за дозволено ниво на радионуклиди од член 6 на ова решение.

#### Член 4

Производитите кои се опфатени со ова решение кои доаѓаат од повеќе префектури на Јапонија, треба да бидат пропратени со соодветна документација, како и со изјава за дозволеното ниво на радионуклиди од член 6 на ова решение.

#### Член 5

Секоја пратка со храна која е опфатена со ова решение треба да го содржи максималното ниво на цезиум-134 и цезиум-137 дадено во Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

---

(\*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за спроведување на Регулативата бр. 2016/6 од 5 јануари 2016 година за одредување на специјални услови за увоз на храна и храна за животни со потекло или кои доаѓаат од Јапонија по инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима и укинување на Регулативата на Комисијата бр. 322/2014 (CELEX бр. 32016R0006).

#### Член 6

(1) Секоја пратка на печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение Buterbur (fuki), цветно растение Aralia spp, бамбус, растение bracken, листопадно тревно растение Japanese royal fern, растение ostrich fern и koshiabura или добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, треба да се придружени со изјава за увоз во Република Македонија издадена и потпишана од надлежниот орган на Јапонија како што е наведено во член 7 на ова решение.

(2) Со изјавата за увоз од став (1) на овој член се потврдува дека пратката со храна е во согласност со важечкото јапонско законодавство кое е во сила.

(3) Со изјавата за увоз од став (1) на овој член се потврдува дека:

а) пратката со храна е собрана или преработена пред 11 март 2011 година;

б) во случај кога пратката со храна не потекнува или не е испорачана од префектурите кои се наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, ваквата пратка треба да е придружена со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа;

в) пратката со храна која е испорачана од префектурите, но не потекнува од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоактивност за време на транзит, треба да е придружена со аналитички извештај со резултати од земените мостри и анализи; или

г) во случај кога пратката со храна потекнува од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение, треба да е придружена со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи;

д) во случај кога потеклото на производот или на состојките кои се присутни во храната повеќе од 50% е непознат, ваквата пратка треба да е придружена со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи.

(4) Секоја пратка од риба и производи од риба фатени или собрани од крајбрежните води на префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мијаги, Чиба или Ивате, треба да бидат придружени со изјавата за увоз од став (1) на овој член и со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи.

#### Член 7

(1) Изјавата за увоз од член 6 на ова решение треба да биде во форма и содржина дадена во Прилог 3 кој е составен дел на ова решение.

(2) За пратките со храна од член 6 став (3) точки а), б), и в) на ова решение, изјавата за увоз треба да биде потпишана од овластен претставник на надлежниот јапонски орган или од овластен претставник одобрен од надлежниот јапонски орган.

(3) За пратките со храна од член 6 став (3) точки г) и д) и став (4) на ова решение, изјавата за увоз треба да биде потпишана и изготвена од овластен претставник на надлежниот јапонски орган и придружени со аналитички извештај со резултатите од земените мостри и анализи.

#### Член 8

Секоја пратка со храна од член 6 став (1) на ова решение, треба да биде идентификувана со код кој треба да биде идентичен со кодот на изјавата, со кодот на лабораториските резултати од земените мостри, со кодот од здравствениот сертификат, како и со кодот на ветеринарен влезен документ (CVED) кој ја придружува пратката.

#### Член 9

Сите пратки со храна, освен пратките со храна уредени со Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи

што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (\*2), можат да се увезат во Република Македонија доколку претходно се спроведени официјални контроли и лабораториски анализи согласно Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.

#### Член 10

(1) Бизнес операторот со храна или неговиот овластен претставник, пред секое пристигнување на пратка со храна, треба до инспекторот за храна на инспекциско место на граничен премин за влез на пратката и до официјалните ветеринари на граничен премин на влез во Република Македонија, да достави претходно известување за датумот и времето на пристигнување на пратката најмалку два дена пред нејзиното физичко пристигнување.

(2) За целите на претходно известување бизнис операторот со храна или неговиот овластен застапник во ЕХИМ системот треба да пополнат:

1) за производите од неживотинско потекло барање за лиценца I007 Согласно/Решение на пратка со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храната и

2) за производите од животинско потекло риба и производи од риба барање за лиценца N853 Ветеринарен влезен документ (CVED).

#### Член 11

(1) При увоз на пратките со храна, инспекторите за храна и официјалните ветеринари на инспекциското место на граничениот премин за влез или на определените места за влез во Република Македонија вршат:

1) преглед на сите документи на пратките со храна и

2) преглед и проверка на идентитет и физички преглед на сите пратки со храна, вклучувајќи и лабораториски анализи со земање на мостри од пратките со храна заради проверка на присуство на цезиум-134 и цезиум-137.

(2) Пратките со храна пред да се пуштат во слободен промет треба да подлежат на официјална контрола и да се чуваат под надзор се додека не се добијат резултатите од лабораториските анализи.

(3) Доколку резултатот од спроведената лабораториска анализа од став (1) точка 2) на ова решение покажува дека податоците кои се наведени во изјавата за увоз не се точни, односно покажува дека пратката со храна содржи цезиум-134 и цезиум-137 над максималното дозволено ниво, во тој случај изјавата се смета за невалидна и пратката со храна безбедно се уништува или се враќа во земјата на потекло согласно одредбите од членовите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност на храната.

#### Член 12

Пратките со храна можат да бидат ставени во промет во Република Македонија, доколку бизнис операторот или неговиот овластен претставник до царинските органи поднесат:

1) изјава за увоз која треба да биде одобрена од страна на надлежниот орган на граничен инспекциски премин или на одредената точка на влез;

2) доказ за извршени официјални контроли од член 11 на ова решение и

3) извештај од спроведени лабораториски анализи со кои се докажува дека добиените резултатите се во согласност со дозволеното максимално ниво на цезиум.

### Член 13

Доколку при официјалните контроли се утврди дека храната од член 6 на ова решение не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на храната, инспекторот за храна и официјалниот ветеринар на граничен премин за влез постапува согласно членовите 91, 92, 93 и 94 Законот за безбедност на храната.

### Член 14

По исклучок од член 2 на ова решение, пратките со храна можат да се увезат во Република Македонија доколку ја напуштиле земјата на потекло најдоцна до 1 февруари 2016 година и се пропратени со изјава која е издадена во согласност со Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија (\*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/14).

### Член 15

Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/14).

### Член 16

Ова решение престанува да важи со пристапувањето на Република Македонија во Европска унија.

### Член 17

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3068/6  
5 декември 2016 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Максимално ниво на цезиум за храна за исхрана на луѓе <sup>(1)</sup> во ( Bg/Kg)

	Храна за доенчиња и мали деца	Млеко и млечни пијалаци	Друга храна, со исклучок на минерални води – и слични пијалаци чај неферментиран приготвен на одредена температура од неговите лисја	Минерални води – и слични пијалаци чај неферментиран на одредена температура од неговите лисја
Збирот на цезиум-134 и цезиум-137	50 <sup>(2)</sup>	50 <sup>(2)</sup>	100 <sup>(2)</sup>	10 <sup>(2)</sup>

(1) За сушени производи кои се наменети за исхрана, максималното ниво на цезиум се однесува на готовиот производ кој е подготвен за потрошувачка. За сушени печурки за преработка се применува збирот на максимално ниво на цезиум кој треба да биде до степен 50. За чај, максималното ниво се однесува на инфузија приготвена на одредена температура од неговите листови. Максималното ниво на цезиум за обработка за исушени листови е 50 и затоа максималното ниво од 500 Bg/kg суви листови овозможува нивото во сварениот чај да не го надминува максималното ниво од 10 Bg/kg.

(2) Со цел да се обезбеди конзистентност со максималните нивоа на цезиум кои во моментот се применуваат во Јапонија, овие вредности се земени на привремена основа.

Максимално ниво на цезиум за храна за исхрана за животни <sup>(1)</sup> во ( Bg/Kg)

	Храна наменета за добиток и коњи	Храна наменета за свињи	Храна наменета за живина	Храна наменета за риба <sup>(3)</sup>
Збирот на цезиум-134 и цезиум-137	100 <sup>(2)</sup>	80 <sup>(2)</sup>	160 <sup>(2)</sup>	40 <sup>(2)</sup>

(1) Максимално ниво во однос на влага за храна на животните е 12%.

(2) Со цел да се обезбеди конзистентност со максималните нивоа кои моментално се применуваат во Јапонија, оваа вредност се заменува на привремена основа.

(3) Исклучок е храната за украсни риби.

**Храна за животни и храна која подлежи на земање мостри и анализа за присуство на цезиум-134 и цезиум-137  
потребна пред извоз во Република Македонија**

1) Производи со потекло од префектурата Фукушима:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80.
- риби и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 0504 20, 1604 и 1605 со исклучок на раковини со тарифни ознаки 0307 21, 0307 29 и 1605 52 00,
- ориз и од нив преработени производи со тарифни ознаки 106, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 и 1905 90,
- соја и од нив преработени производи со тарифни ознаки 1201 90, 1208 10 и 1507,
- јапонски растенија giant butterbur or Japanese butterbur (fuki) (Petasites japonicas) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- цветно растение Aralia spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение од бамбус (Phyllostacys pubescens) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91,
- растение bracken (Pteridium aquilinum) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение Japanese royal fern (Osmunda japonika) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение ostrich fern (Matteucia struthiopteris) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- јапонски јаболка (Diospyros sp.) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 и 0813 50.

2) Производи со потекло од префектурите Гунма, Ибараки, Точиги, Мијаги, Сантама, Чиба и Ивате:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
- риби и производи од нив со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 и 1605 со исклучок на раковини со тарифни ознаки 0307 21, 0307 29 и 1605 52 00.
- цветно растение Aralia spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение од бамбус (Phyllostacys pubescens) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91,
- растение bracken (Pteridium aquilinum) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение Japanese royal fern (Osmunda japonika) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение ostrich fern (Matteucia struthiopteris) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90.

3) Производи со потекло од префектурите Акита, Јамагата или Нагано:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
- цветно растение Aralia spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение од бамбус (Phyllostacys pubescens) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение Japanese royal fern (Osmunda japonika) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90.

4) Производи со потекло од префектурата Јаманаши, Шизоука или Нигата:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
- растение koshiabura (shoot of Eleuterococcus sciadophylloides) и од нив преработени производи тарифни ознаки 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90.

5) Соединенијата кои содржат повеќе од 50 % од производите од точките од 1, 2, 3 и 4 од овој Прилог.

**Изјава за увоз во Република Македонија  
Declaration for the import into Republic of Macedonia**

.....Производ и земја на потекло/Product and country of origin)

Код за идентификација/Batch identification Code.....Број на изјава /Declaration number

Согласно со одредбите од Решението за задолжителни лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија/According to the Decision to imposing mandatory testing of radionuclides in food consignment for human consumption and feed consignment for animal originating in or consigned from Japan and which are intended for import into the Republic of Macedonia

..... (овластен претставник наведен во член 7 ставови (2) и (3) од ова решение/authorized representative referred to in Article 7 (2) and (3) according to the Decision)

ИЗЈАВУВА дека/ DECLARES that the..... (производи наведени во член 6 став (1)/products referred to in Article 6 (1) according to the Decision)

од оваа пратка составена од/of this consignment composed of:..... (опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина/description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embarked at.....(место на натовар/embarkation place)

На/on.....(датум на натовар/ date of embarkation)

Од страна на/By.....(идентификација на транспортерот/identification of transporter)

Наменета за/going to.....(место и држава на дестинација/place and country of destination)

со потекло на објект/which comes from the establishment..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

е во согласност со законодавството во Јапонија во поглед на максималните нивоа на цезиум-134 и цезиум-137/is compliant with the legislation in force in Japan as regards the maximum levels for the sum of caesium-134 and caesium-137.

ИЗЈАВУВА дека пратката се однесува на:/DECLARES that the consignment concerns feed and food

- пратките со печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение Buterbur (fuki), цветно растение Aralia spp, бамбус, растение bracken, листопадно тревно растение Japanese royal fern, растение ostrich fern и koshiabura или добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, кои се собрани или преработени пред 11 март 2011 година./ mushrooms, fish and fishery products, rice, soybeans, (Japanese) persimmon, Japanese or giant butterbur (fuki), Aralia spp., bamboo shoot, bracken, Japanese royal fern, ostrich fern and koshiabura or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of those products, which have been harvested and/or processed before 11 March 2011.

- пратките со печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение *Buterbur* (fuki), цветно растение *Aralia* spp, бамбус, растение *bracken*, листопадно тревно растение *Japanese royal fern*, растение *ostrich fern* и *koshiabura* или добieni производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, кои не потекнуваат или не се испорачани од префектурите кои се наведени во Прилог 2 на ова решение, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање моистри и анализа./ mushrooms, fish and fishery products, rice, soybeans, (Japanese) persimmon, Japanese or giant butterbur (fuki), *Aralia* spp., bamboo shoot, bracken, Japanese royal fern, ostrich fern and koshiabura or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of those products, which do not originate in and are not consigned from one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6, for which the sampling and analysis of this product is required.
- пратките со печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение *Buterbur* (fuki), цветно растение *Aralia* spp, бамбус, растение *bracken*, листопадно тревно растение *Japanese royal fern*, растение *ostrich fern* и *koshiabura* или добieni производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, која е испорачана од префектурите, но не потекнува од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоактивност за време на транзит./ mushrooms, fish and fishery products, rice, soybeans, (Japanese) persimmon, Japanese or giant butterbur (fuki), *Aralia* spp., bamboo shoot, bracken, Japanese royal fern, ostrich fern and koshiabura or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of those products, which are consigned from but do not originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6, for which the sampling and analysis of this product is required and have not been exposed to radioactivity during transiting.
- пратките со печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение *Buterbur* (fuki), цветно растение *Aralia* spp, бамбус, растение *bracken*, листопадно тревно растение *Japanese royal fern*, растение *ostrich fern* и *koshiabura* или добieni производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, кои потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение, потребно е задолжително земање на моистри за анализа, се земаат моистри на .....(датум) и се подложени на лабораториски анализи на .....(датум) во .....(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ mushrooms, fish and fishery products, rice, soybeans, (Japanese) persimmon, Japanese or giant butterbur (fuki), *Aralia* spp., bamboo shoot, bracken, Japanese royal fern, ostrich fern and koshiabura or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of those products, which originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6, for which the sampling and analysis of this product is required, and have been sampled on ..... (date) and subjected to laboratory analysis on ..... (date) in the ..... (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached; 6.1.2016 L 3/14 Official Journal of the European Union EN.
- пратките со печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, соја, јапонска јаболка, јапонско растение *Buterbur* (fuki), цветно растение *Aralia* spp, бамбус, растение *bracken*, листопадно тревно растение *Japanese royal fern*, растение *ostrich fern* и *koshiabura* или добieni производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, чии состојки се од непознато потекло потребно е задолжително земање на моистри за анализа, се земаат моистри на .....(датум) и се подложени на лабораториски анализи на .....(датум) во .....(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ mushrooms, fish and fishery products, rice, soybeans, (Japanese) persimmon, Japanese or giant butterbur (fuki), *Aralia* spp., bamboo shoot, bracken, Japanese royal fern, ostrich fern and koshiabura of unknown origin or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50 % of those products as (an) ingredient(s) of unknown origin, which have been sampled on ..... (date) and subjected to laboratory analysis on ..... (date) in the ..... (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached.

Направено во.....на.....

Done at.....on.....

(Надлежен орган, Држава/ competent authority, Member State)

Датум/Date

Печат/Stamp

Потпис/Signature



<sup>(\*)1</sup> Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели е усогласен со ЕУ Регулацијата бр. 206/2009 од 5 март 2009 година за воведување на лични пратки со храна и храна од животинско потекло во европската заедница (CELEX бр. 2009R0206).

<sup>(\*)2</sup> Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аква култура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со ЕУ Директивата бр. 97/73 за регулирање и организирање на ветеринарните проверки на производи од трети земји кои влегуваат во Европската заедница, (CELEX бр. 31997L0078) и ЕУ Директивата бр. 91/496 за воведување на услови за регулирање и организација на ветеринарните проверки на животни од трети земји кои влегуваат во Европската заедница (CELEX бр. 31991L0496).